

***Тина Трпкова медицинска сестра –
анестетичар техничар при ЈЗУ Општа Болница
Велес , пратена на едукација во Болница Токуда
Софија Р.Бугарија , во период од 15.05.2016 г. до
03.06.2016 г.***



Првиот работен ден имавме запознавање со службените лица во болницата кои ја организираат непрекорната работа, функционалност и безбедност на болницата . Истите не запознаа со работата на болницата , со капацитетот ,кои гранки и оддели ја сочинуваат , со документацијата која се води , како и со тоа дека се изведуваат повремено вежби како треба да се однесува персоналот во случај на пожар .

Следните работни денови бев распоредувана во операционите сали од страна на мојот ментор гл.мед.сестра Рени на централната реанимација ,поточно О.Р.И.Л. ,и на анестетичарите –техничари , каде активно бев вклучена во извршувањето на работните задачи ,кои ги извршува анестетичарот –техничар.

Во болницата постојат четири оперативни блока А,В,С и D блок со вкупно 22 операциони сали каде се вршат интервенции од следниве оперативни гранки – абдоминална, торакална хирургија , урологија, акушерство , гинекологија, неврохирургија , кардиохирургија, максилофацијална хирургија, ОРЛ, очно, ортопедија и трауматологија.

Секој оперативен блок се состои од чиста и нечиста зона.

Во чистата зона (зелен филтер) се облекува персоналот во зелена чиста униформа и дезинфицирани клонпи и се влегува во операционите сали .Каде постои централна климатизација ,аеродезинфекција и централен довод на гасови .

Нечистата зона е протокот помеѓу оперативните блокови и централната реанимација и одделенијата, до тука се донесуваат пациентите за операција и од тука се изнесуваат за понатамошен третман.



Ова е просторот пред лифтовите и од тука се влегува на сите четири страни во оперативните блокови.

А ова е просторот пред централната реанимација (О.Р.И.Л.), пред реанимацијата за кардируршките болни, пред централната стерилизација на блок А и пред влезот на зелениот филтер на оперативниот блок А .



Треба да нагласам дека секој оперативен блок е поврзан со своја централна стерилизација.




Овие две фотографии се приказ на еден зелен филтер (чиста зона).



Две погоре фотографии се приказ на внатрешноста на еден оперативен блок ,ходникот пред оперативните сали .

А овие две подолу се приказ на таа нечиста зона ,всушност црвената линија е границата меѓу операционите сали и надворешноста ,одделенијата и реанимацијата .



Ова

е дел од една операциона сала кога станува збор за анестезилошкиот дел. Во болницата апаратите за анестезија се на DATEX – OHMEDIA и на DREGER FABIUS .

Пациентите претежно се водат во Е.Т.Анестезија ,како и со ларингиална маска и доста се применува кај деца каудалниот блок,потоа кај возрасни субклавикларниот блок кој се изведува со помош на Ехосонограф, како и паравертебралниот блок. Венски пат и премедикација се аплицира во самата операциона сала пред вовед во анестезија ,а кај деца премедикацијата се дава на одделението пер ос. Кај подолготрајни оперативни зафати се аплицира централен венски катетер и тоа со помош на Ехосонограф по воведот во анестезија.По будењето на пациентот од анестезија се префрла на носилка и се транспортира се до црвената(нечиста)зона од каде или до централната реанимација или до матичното одделение .Во секоја операциона сала има ладилник во кој се чуваат медикаменти и се лади физиолошки р-р. и има инфузио

терм , каде се затоплуваат раствори.По секоја завршена анестезија се врши дезинфекција на апаратот за анестезија , мониторот , каблите и манжетата, а пак шпатулата од ларингоскопот ,ларингиалната маска и маската за кислород се оставаат во дезинфекционо средство Секусепт форте 30 минути.

Централната реанимација (О.Р.И.Л.) се состои од 15 легла , каде претежно пациентите се уклучени на респираторни машини .За пациентите ,за нивната навремена терапија и нега се грижат медицински сестри и сестри за нега (болничари).Тука се наоѓа и работното биро на гл . сестра Рени .

До оваа просторија се наоѓа и реанимацијата , каде се згрижени кардиохируршките болни и опфаќа 12 легла.

Ова е само мал дел од впечатоците кои се големи и има да се презентира уште многу од севкупната едукација .

ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ до Министерството за здравство , посебно до министерот Никола Тодоров и до сите инволвирани во организацијата на едукацијата да биде успешна и што ми овозможи јас да бидам дел од овој проект.

Со почит и голем поздрав.